

Службен весник

на Република Македонија

Број 99

29 мај 2018, вторник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1840. Закон за изменување на Законот за животната средина.....	2	1847. Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Видовиште-Припечани“, Општина Зрновци и Општина Чешиново-Облешево на Друштвото за производство, промет и услуги Механизација ДОО увоз-извоз с.Зрновци, Зрновци.....	26
1841. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.....	3	1848. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Куманово.....	27
1842. Закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди.....	6	1849. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници „Транспорт“ АД – Скопје.....	27
1843. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронско управување.....	11	1850. Одлука за спојување на јавните здравствени установи Здравствен дом Гевгелија и Општата болница Гевгелија во Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност - Гевгелија.....	28
1844. Закон за изменување на Изборниот законик.....	14	1851. Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Министерството за образование и наука за 2018 година...	31
1845. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредување на одредени стоки во комбинираниот номенклатура согласно со регулативите на европската комисија (*).....	22	1852. Одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2018 година.....	31
1846. Уредба за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка.....			

	Стр.		Стр.
1853. Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.....	31	1857. Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2018-2021 година.....	32
1854. Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Факултетот за Исламски науки – Скопје.....	31	1858. Правилник за изменување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција.....	33
1855. Решение за престанување на важење на Решението за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје.....	32	1859. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец април 2018 година.....	44
1856. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.....	32	Огласен дел	1-68

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1840.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за животната средина, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 2018 година.

Бр. 08- 3450/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 1

Во Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ број 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), во членот 161-б во точката 4) знакот точка запирка се заменува со сврзникот „и“.

Во точката 5) алинеја 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

Во точката 5) алинеја 6 сврзникот „и“ се заменува со точка.

Точката 6) се брише.

Член 2

Во членот 194-б точка 3) бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Во точката 4) знакот точка запирка се заменува со сврзникот „и“.

Во точката 5) алинеја 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

Во точката 5) алинеја 6 сврзникот „и“ се заменува со точка.

Точката 6) се брише.

Член 3

Во членот 196 став (1) алинеја 5 бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Алинејата 8 се менува и гласи:

„- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и“.

Алинејата 9 се брише.

Член 4

Одредбите од членот 161-б точка 5) и членот 194-б точка 5) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ број 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 5

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MJEDISIN
JETËSOR

Neni 1

Në Ligjin për mjedisin jetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 dhe 39/16) në nenin 161-b në pikën 4) shenja pikëpresje zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Në pikën 5) alinenë 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Në pikën 5) alinenë 6 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikë.

Pika 6) shlyhet.

Neni 2

Në nenin 194-b pika 3) numri "300" zëvendësohet me numrin "240".

Në pikën 4) shenja pikëpresje zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Në pikën 5) alineja 5 lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "ose".

Në pikën 5) alinenë 6 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikë.

Pika 6) shlyhet.

Neni 3

Në nenin 196 paragrafi (1) alineja 5 numri "300" zëvendësohet me numrin "240".

Alineja 8 ndryshohet si vijon:

"-posedon vërtetim për njohjen e programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe".

Alineja 9 shlyhet.

Neni 4

Dispozitat nga neni 161-b pika 5) dhe neni 194-b pika 5) nga Ligji për mjedisin jetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 dhe 39/16) nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 5

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i detyruar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës angleze më së voni në afat prej një vit nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës angleze në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1841.

Vrз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 2018 година.

Бр. 08 - 3451/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Член 1

Во Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија” број 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009, 136/11, 129/15 147/15 и 27/16), во членот 1 зборовите: „трговец поединец“ се заменуваат со зборовите: „самовработено лице“.

Член 2

Во член 2 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„На инвалидно лице со навршени над 26 години возраст, кое има документ за видот и степенот на попреченост согласно со законските прописи од социјалната заштита издаден пред повеќе од 10 години, при првото вработување задолжително му се утврдува инвалидност од страна на комисија за оценка на работната способност на Фондот.“.

Член 3

Во членот 8 зборовите: „трговец поединец“ се заменуваат со зборовите: „самовработено лице“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„За самовработено лице се смета физичко лице кое самостојно врши економска дејност или професионална и друга интелектуална услуга од која остварува приход, согласно со закон“.

Член 4

Во член 16 во ставот 1 зборовите: „трговец – поединец“ се заменуваат со зборовите: „самовработено лице“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Решението од ставот 3 на овој член се донесува по претходно извршен увид од Центарот за вработување и Управниот одбор на Агенцијата за исполнетоста на условите за доделување на средства од Посебниот фонд.“.

Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.
Во ставот 8 кој станува став 9 зборовите: „трговец поединец“ се заменуваат со зборовите „самовработено лице“.

Член 5

Во член 16-а став 1 во точката 3) во првата реченица зборовите: „и достави хипотека во однос 2:1 или банкарска гаранција во висина на одобрените средства“ и втората реченица се бришат.

По точката 3) се додава нова точка 4), која гласи:

„4) работен асистент на инвалидно лице кое е вклучено во работно оспособување, на негово барање или на барање на работодавецот.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Подносителот на барањето може да користи средства од Посебниот фонд за намените од ставот 1 точка 3) на овој член, под условите утврдени во Законот, ако деловно е активен најмалку три години, има позитивен бонитет што се докажува со документ издаден од надлежна институција, редовно исплатува плата и придонеси од задолжително социјално осигурување согласно со закон за последните девет месеци, достави банкарска гаранција во износ на одобрените средства што ги побарува од Посебниот фонд со важност од најмалку три години и не е во сопственичка, организациска или управувачка поврзаност со правниот субјект од кого ја набавува опремата.“

Ставот 3 станува став 4.

Ставот 4 кој станува став 5 се менува и гласи:

„Подносителот на барањето може да користи средства од Посебниот фонд за намените од ставот 1 точка 1) на овој член под условите утврдени во Законот, ако деловно е активен, има позитивен бонитет што се докажува со документ издаден од надлежна институција и редовно исплатува плата за последните девет месеци сметано од денот на вработувањето на инвалидното лице и достави банкарска гаранција со рок на пристигнување до 11 месеци во висина на средствата што ги побарува од Посебниот фонд за вработување на инвалидно лице. Банкарската гаранција ќе биде активирана доколку работодавецот го намали вкупниот број на инвалидни лица од членот 2 став 1 од овој закон за чие вработување се користени средства од Посебниот фонд или не им исплаќа плата и придонеси од задолжително социјално осигурување согласно закон“.

Ставот 5 се брише.

По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:

„Условот за исплата на плата од ставовите 3 и 5 на овој член, не се однесува за самовработеното лице.“

По ставот 8 се додаваат два нови става 9 и 10, кои гласат:

„Средствата за работен асистент од ставот 1 точка 4) на овој член се обезбедуваат од Посебниот фонд.

Министерот за труд и социјална политика поблиску ги пропишува условите и начинот на обезбедување на работниот асистент и финансискиот надомест за работниот асистент.“

Член 6

Во член 16-б по ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, кои гласат:

„Ако работодавачот на кој му се доделени неповратни средства за опрема од членот 16-а став 1 точка 3) од овој закон, го намали бројот на вработените инвалидни лица според кој се доделени средствата, е должен во рок од осум дена од денот на настаната промена да ја известат Агенцијата и во рок од три месеци да го надополни бројот на вработени инвалидни лица.

Ако работодавачот не го надополни бројот на вработени инвалидни лица до бројот според кој му се доделени неповратни средства за опрема, е должен да ги врати примените средства во рок од 30 дена од денот по истекот на рокот за надополнување на бројот на вработени инвалидни лица од ставот 7 на овој член.“

Ставовите 7 и 8 стануваат ставови 9 и 10.

Член 7

Членот 18 се менува и гласи:

„Агенцијата врши увид на наменското користење на доделените средства од Посебниот фонд согласно со овој закон.

Министерот за труд и социјална политика поблиску го пропишува начинот на вршење на увид на наменското користење на доделените средства од Посебниот фонд.

Доколку при увидот се утврди дека корисникот на средства не ги исполнува обврските согласно со одредбите од овој закон, центарот за вработување до Централната служба на Агенцијата доставува известување за утврдените неправилности.

Управниот одбор на Агенцијата врз основа на утврдените неправилности донесува решение за враќање на доделените средства, во рок од 15 дена од денот на добивање на известувањето од ставот 3 на овој член.

Против решението од ставот 4 на овој член корисникот на средства има право на жалба до Министерството за труд и социјална политика во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Доколку корисникот не ги врати доделените средства во рок од осум дена од правосилноста на решението од ставот 4 на овој член, Агенцијата започнува постапка за активирање на банкарската гаранција, односно доставува барање за активирање на банкарската гаранција до банката која што ја има издадено банкарската гаранција.

Агенцијата е должна да доставува квартални извештаи до Министерството за труд и социјална политика за поднесените барања за доделување на средства од Посебниот фонд и доделените средства од Посебниот фонд, како и за утврдените неправилности од ставот 4 на овој член.“

Член 8

Во член 19 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Начинот на спроведување на надзорот од ставот 1 на овој член го пропишува министерот за труд и социјална политика.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 9

Во член 22 во ставовите 3 и 4 зборовите: „трговец – поединец“ се заменуваат со зборовите: „самовработено лице“.

Член 10

Во член 24 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на членовите на Управниот одбор на Агенцијата ако не постапат согласно со членот 18 став 4 од овој закон.“

Член 11

Во членот 24-б зборовите: „трговец поединец“ се заменуваат со зборовите: „самовработено лице“.

Член 12

Подзаконските акти чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Постапките започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат согласно со Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ број број 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009, 136/11, 129/15, 147/15 и 27/16).

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIM TË PERSONAVE INVALIDË

Neni 1

Në Ligjin për punësim të personave invalidë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009, 136/11, 129/15 147/15 dhe 27/16), në nenin 1 fjalët: "tregtar individ" zëvendësohen me fjalët: "person i vetëpunësuar".

Neni 2

Në nenin 2 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

"Personit invalid me moshë mbi 26 vjet, i cili ka dokument për llojin dhe shkallën e pengesës sipas rregullave ligjore të mbrojtjes sociale të lëshuar para më shumë se 10 vitesh, gjatë punësimit të parë detyrimisht i përcaktohet invaliditeti nga komisioni për vlerësimin e aftësisë për punë të Fondit."

Neni 3

Në nenin 8 fjalët: "tregtar individ" zëvendësohen me fjalët: "person i vetëpunësuar".

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Person i vetëpunësuar konsiderohet personi fizik i cili në mënyrë të mëvetësishme kryen veprimtari ekonomike ose profesionale dhe shërbim tjetër intelektual nga i cili realizon të ardhura, në pajtim me ligjin".

Neni 4

Në nenin 16 në paragrafin 1 fjalët: "tregtar - individ" zëvendësohen me fjalët: "person i vetëpunësuar".

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

"Aktvendimi nga paragrafi 3 i këtij neni miratohet pas këqyrjes së kryer paraprake nga Qendra për punësim dhe Këshilli drejtues i Agjencisë për përmbytjen e kushteve për ndarje të mjeteve nga Fondi i veçantë."

Paragrafët 4, 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 5, 6, 7 dhe 8.

Në nenin 8 i cili bëhet paragraf 9 fjalët: "tregtar individ" zëvendësohen me fjalët: "person i vetëpunësuar".

Neni 5

Në nenin 16-a paragrafi 1 në pikën 3) në fjalinë e parë fjalët: "dhe dorëzon hipotekë në proporcion 2:1 ose garanci bankare në lartësi të mjeteve të miratuara" dhe fjalia e dytë shlyhet.

Pas pikës 3 shtohet pika e re 4, si vijon:

"4) asistent i punës i personit invalid i cili është përfshirë në aftësimin për punë, me kërkesë të tij apo me kërkesë të punëdhënësit."

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Parashtruesi i kërkesës mund të shfrytëzojë mjete nga Fondi i veçantë për dedikimet nga paragrafi 1 pika 3) e këtij neni, në kushtet e përcaktuara në Ligj, nëse është afarist aktiv së paku tre vjet, ka bonitet pozitiv që dëshmohet me dokument të lëshuar nga institucioni kompetent, paguan rregullisht rrogë dhe kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me ligjin për nëntë muajt e fundit, dorëzon garanci bankare në shumën e mjeteve të miratuara që i kërkon nga Fondi i veçantë me vlefshmëri prej së paku tre vjet dhe nuk është në lidhje pronësore, organizative ose drejtuese me subjektin juridik nga i cili furnizohet me pajisjen."

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.

Paragrafi 4 i cili bëhet paragraf 5 ndryshohet si vijon:

"Parashtruesi i kërkesës mund të shfrytëzojë mjete nga Fondi i veçantë për dedikimet nga paragrafi 1 pika 1) e këtij neni në kushtet e përcaktuara në Ligjin, nëse është afarist aktiv, ka bonitet pozitiv që dëshmohet me dokument

të lëshuar nga institucioni kompetent dhe paguan rregullisht rrogë për nëntë muajt e fundit llogaritur nga dita e punësimit të personave invalidë dhe dorëzon garanci bankare me afat të arritjes deri në 11 muaj në lartësi të mjeteve që i kërkon nga Fondi i veçantë për punësim të personave invalidë. Garancia bankare do të aktivizohet nëse punëdhënësi e zvogëlon numrin e përgjithshëm të personave invalidë nga neni 2 paragrafi 1 i këtij ligji për punësimin e të cilëve shfrytëzohen mjete nga Fondi i veçantë ose nuk u paguan rrogë dhe kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me ligjin."

Paragrafi 5 shlyhet.

Pas paragrafit 7 shtohet paragraf i ri 8, si vijon:

"Kushti për pagesë të rrogës nga paragrafët 3 dhe 5 të këtij neni, nuk ka të bëjë me person të vetëpunësuar."

Pas paragrafit 8 shtohen dy paragrafë të rinj 9 dhe 10, si vijojnë:

"Mjetet për asistentin e punës nga paragrafi 1 pika 4) të këtij neni, sigurohen nga Fondi i veçantë."

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale më afërsisht i përcakton kushtet dhe mënyrën për sigurimin e asistentit të punës dhe kompensimin financiar të asistentit të punës."

Neni 6

Në nenin 16-b pas paragrafit 6 shtohen dy paragrafë të rinj 7 dhe 8, si vijojnë:

"Nëse punëdhënësi të cilit i janë ndarë mjete të pakthyeshme për pajisjen nga neni 16-a paragrafi 1 pika 3) e këtij ligji, e zvogëlon numrin e personave të punësuar invalidë sipas të cilit janë ndarë mjete, është i detyruar që në afat prej tetë ditësh nga dita e ndryshimit të krijuar ta njoftojë Agjencinë dhe në afat prej tre muajsh ta plotësojë numrin e personave të punësuar invalidë."

Nëse punëdhënësi nuk e plotëson numrin e personave të punësuar invalidë deri në numrin sipas të cilit i janë ndarë mjete të pakthyeshme për pajisje, është i detyruar t'i kthejë mjetet e pranuar në afat prej 30 ditësh nga dita pas skadimit të afatit për plotësimin e numrit të personave të punësuar invalidë nga paragrafi 7 i këtij neni."

Paragrafët 7 dhe 8 bëhen paragrafë 9 dhe 10.

Neni 7

Neni 18 ndryshohet si vijon:

"Agjencia kryen këqyrje në shfrytëzimin me dedikim të mjeteve të ndara nga Fondi i veçantë në pajtim me këtë ligj."

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale e përcakton më afërsisht mënyrën e kryerjes së këqyrjes së shfrytëzimit me dedikim të mjeteve të ndarë nga Fondi i veçantë."

Nëse gjatë këqyrjes konstatohet se shfrytëzuesi i mjeteve nuk i përmbyt detyrimet në pajtim me dispozitat e këtij ligji, qendra e punësimit të Shërbimi qendror i Agjencisë dorëzon njoftim për parregullsitë e konstatuara."

Këshilli drejtues i Agjencisë në bazë të parregullsive të konstatuara miraton aktvendim për kthimin e mjeteve të ndara, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së njoftimit nga paragrafi 3 i këtij neni."

Kundër aktvendimit nga paragrafi 4 i këtij neni shfrytëzuesi i mjeteve ka të drejtë të ankesës në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit."

Nëse shfrytëzuesi nuk i kthen mjetet e ndara në afat prej tetë ditësh nga plotfuqishmëria e aktvendimit nga paragrafi 4 i këtij neni, Agjencia fillon procedurë për aktivizimin e garancisë bankare, përkatësisht dorëzon kërkesë për aktivizimin e garancisë bankare në bankën e cila e ka lëshuar garancinë bankare."

Agjencia është e detyruar të dorëzojë raporte tremujore në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale për kërkesat e parashtruara për ndarjen e mjeteve nga Fondi i veçantë, si dhe për parregullsitë e përcaktuara nga paragrafi 4 i këtij neni."

Neni 8

Në nenin 19 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Mënyrën e realizimit të mbikëqyrjes nga paragrafi 1 i këtij neni e përcakton ministri i Punës dhe Politikës Sociale."

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3.

Neni 9

Në nenin 22 në paragrafin 3 dhe 4 fjalët: "tregtar - individ" zëvendësohen me fjalët: "personi i vetëpunësuar".

Neni 10

Në nenin 24 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'u shqiptohet për kundërvajtje anëtarëve të Këshillit drejtues të Agjencisë nëse nuk veprojnë në pajtim me nenin 18 paragrafi 4 i këtij ligji."

Neni 11

Në nenin 24-b fjalët: "tregtar individ" zëvendësohen me fjalët: "personi i vetëpunësuar".

Neni 12

Aktet nënligjore miratimi i të cilave është përcaktuar me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 13

Procedurat e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për punësim të personave invalidë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009, 136/11, 129/15 147/15 dhe 27/16).

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1842.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 2018 година.

Бр. 08-3459/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери, с.р.**

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ**

Член 1

Во Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12) во членот 3 по зборовите: „23 Октомври“ во нов ред се додаваат зборовите: „22 Ноември“.

Член 2

По членот 4-а се додава нов член 4-б, кој гласи:

„Член 4-б

Со наградата „22 Ноември“ се оддава признание на луѓе од политичкиот, културниот и општествениот живот во Република Македонија кои дале свои придонеси во унапредување на меѓучовечкиот соживот и меѓусебното разбирање меѓу припадниците на различни заедници, култури и вери во Република Македонија.

Во една година можат да се доделат најмногу две награди.“

Членовите 4-б и 4-в стануваат членови 4-в и 4-г.

Член 3

Во членот 8 став 1 зборовите: „развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери.“ се заменуваат со зборовите: „развој на соработката меѓу народите.“

Член 4

Во член 17 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Паричниот износ на наградата „22 Ноември“ е пет просечни плати во Републиката исплатени во последните три месеци на тековната година.“

Ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 4, 5, 6, 7 и 8.

Член 5

Во членот 18 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- наградата „22 Ноември“ на 22 Ноември – Денот на албанската азбука,“.

Член 6

Во членот 19 алинеја 1 по зборовите: „23 Октомври“, се додаваат зборовите: „22 Ноември“, „“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ÇMIME SHTETËRORE**

Neni 1

Në Ligjin për çmime shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 52/2006, 54/2007 dhe 74/12) në nenin 3 pas fjalëve: "23 Tetori" në rresht të ri shtohen fjalët: "22 Nëntori".

Neni 2

Pas nenit 4-a shtohet nen i ri 4-b, si vijon:

"Neni 4-b

Me çmimin "22 nëntori" u jepet mirënjohje njerëzve nga jeta politike, kulturore dhe shoqërore në Republikën e Maqedonisë, të cilët kanë dhënë kontribut të vet në

avancimin e bashkëjetesës ndërnjerëzore dhe mirëkuptimit të ndërsjellë ndërmjet pjesëtarëve të komuniteteve të ndryshme, kulturave dhe feve në Republikën e Maqedonisë.

Në një vit mund të ndahen më së shumti deri në dy çmime."

Nenet 4-b dhe 4-v bëhen nene 4-v dhe 4-g.

Neni 3

Në nenin 8 paragrafi 1 fjalët: "zhvillimi i bashkëpunimit si ndërmjet popujve, ashtu edhe ndërmjet pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme, kulturave dhe feve." zëvendësohen me fjalët: "zhvillimi i bashkëpunimit ndërmjet popujve."

Neni 4

Në nenin 17 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon:

"Shuma në para e çmimit "22 Nëntori" është pesë rroga mesatare në Republikë të paguara në tre muajt e fundit në vitin rrjedhës."

Paragrafët 3, 4, 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 4, 5, 6, 7 dhe 8.

Neni 5

Në nenin 18 pas alineës 2 shtohet aline e re 3, si vijon:
"- çmimi "22 Nëntori" më 22 Nëntor - Dita e alfabetit shqip,".

Neni 6

Në nenin 19 alineja 1 pas fjalëve: "23 Tetori", shtohen fjalët: "22 Nëntori",.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1843.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронско управување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 maj 2018 година.

Бр. 08 – 3469/1
22 maj 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за електронско управување („Службен весник на Република Македонија“ број 105/2009, 47/11, 193/15 и 52/16), во членот 17 пред зборот „Корисникот“ се додава бројот „(1)“ и се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Формата и содржината на барањата, како и форматот во кој треба да бидат доставени барањата, ги пропишува министерот за информатичко општество и администрација.“.

Член 2

По членот 19 се додава нов наслов и нов член 19-а, кои гласат:

„Член 19-а Електронска форма на документите

(1) Електронската форма на документите е стандардизирана за сите документи коишто се издаваат од страна на надлежните органи при обезбедувањето на административни услуги по електронски пат и соодветна на нивната пропишана форма и содржина, согласно со закон.

(2) Електронската форма на документите од ставот (1) на овој член, ја пропишува министерот за информатичко општество и администрација.“.

Член 3

Во член 35 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Составен дел на евиденцијата на базите на административни услуги по електронски пат е каталогот на административни услуги, кој ги содржи податоците за административните услуги, групирани по сродни административни области.

(3) Органите се должни да ги ажурираат, одржуваат и чуваат базите на административните услуги по електронски пат, а се одговорни и за промените што се однесуваат на статусот на административни услуги.“.

Во ставот (2) кој станува став (4), по зборот „член“ се додаваат зборовите: „и каталогот на административни услуги од ставот (2) на овој член.“

Член 4

По членот 37 се додава нова Глава четврта-а пет нови наслови и пет нови членови 37-а, 37-б, 37-в, 37-г и 37-д, кои гласат:

„Глава четврта-а, ИНТЕГРИРАНА ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА НА ПОДАТОЦИ НА ОРГАНИТЕ КОИ МЕГУСЕБНО КОМУНИЦИРААТ ПРЕКУ ЕДИНСТВЕНАТА ОКОЛИНА, А КОИ СОДРЖАТ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА

Член 37-а

Воспоставување на интегрирана електронска база на податоци на органите кои меѓусебно комуницираат преку единствената околина, а кои содржат лични податоци во електронска форма

Во Министерството за информатичко општество и администрација се воспоставува интегрирана електронска база на податоци на органите кои меѓусебно комуницираат преку единствената околина, а кои електронски бази содржат лични податоци во електронска форма, создадени, обработени и чувани од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за водење на матичните книги при извршување на своите надлежности утврдени со закон.

Член 37-б

Цел и функција на интегрираната електронска база на податоци

Целта и функцијата на интегрираната електронска база на податоци од членот 37-а од овој закон, е воспоставување на централен електронски регистар на население, заради обезбедување на пристап на физичките лица до административните услуги по електронски пат, согласно со закон.

Член 37-в

Содржина на интегрираната електронска база на податоци

(1) Интегрираната електронска база на податоци од членот 37-а од овој закон ги содржи следниве лични податоци на граѓаните на Република Македонија, како и странски државјани со регулиран престој во Република Македонија, согласно со Законот за странците:

- 1) име;
- 2) презиме;
- 3) јазик;
- 4) единствен матичен број на граѓанинот (во натамошниот текст: ЕМБГ);
- 5) пол;
- 6) датум на раѓање;
- 7) место на раѓање:
 - држава,
 - општина,
 - населено место,
- 8) лични документи:
 - документ,
 - број на документ,
 - вид на документ,
 - датум на издавање на документот,
 - датум на важност на документот,
 - статус на документот,
 - место на издавање на документот,
- 9) мајка (ЕМБГ);
- 10) татко (ЕМБГ);
- 11) адреса на живеалиште:
 - општина,
 - населено место,
 - улица,
 - број (број, влез, стан),
- 12) адреса на привремен престој:
 - општина,
 - населено место,
 - улица,
 - број (број, влез, стан),
- 13) државјанство:
 - држава,
 - статус,
 - датум на престанок,
- 14) брачен статус:
 - датум на брачен статус,
 - сопруг/а (ЕМБГ),
- 15) националност;
- 16) смрт:
 - датум на смрт,
 - место на смрт,
 - држава,
 - општина,
 - населено место.

(2) Податоците од ставот (1) на овој член, органите може да ги употребуваат единствено за обезбедување пристап на физичките лица до административни услуги по електронски пат, согласно со закон.

Член 37-г

Надлежни органи за контрола и обработка на податоци од интегрираната електронска база на податоци

(1) Контролори и обработувачи на електронските бази на податоци, евидентирани и интегрирани во интегрираната електронска база на податоци на органите кои меѓусебно комуницираат преку единствената околина, а кои содржат лични податоци во електронска форма, се Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за водење на матичните книги.

(2) Министерството за информатичко општество и администрација, во својство на контролор и обработувач на интегрираната електронска база на податоци, е должно да преземе соодветни технички и организационски мерки за обезбедување тајност и заштита на податоците создадени во електронска форма, од страна на органите од ставот (1) на овој член, согласно со прописите за заштита на личните податоци.

(3) Министерството за информатичко општество и администрација врши единствено автоматско интегрирање без право на пристап, внесување или промена на податоците на органите од ставот (1) на овој член, кои меѓусебно комуницираат преку единствената околина, а кои содржат лични податоци во електронска форма, согласно со прописите за заштита на лични податоци.

Член 37-д

Обработка на податоци од интегрираната електронска база на податоци

(1) Податоците на органите кои меѓусебно комуницираат преку единствената околина создадени во електронска форма, а кои содржат лични податоци во електронска форма, коишто се внесуваат во интегрираната електронска база на податоци од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за водење на матичните книги, можат да се обработуваат согласно со закон.

(2) Податоците внесени во интегрираната електронска база на податоци, кои се вклучени во процесите на обработување и давање на користење податоци, веднаш се бришат од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за водење на матичните книги, во случаите кога ќе се утврди дека не се точни или престанале причините, односно условите поради кои настанале електронските податоци, а кои биле интегрирани во интегрираната електронска база на податоци.

(3) Податоците на Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за водење на матичните книги, коишто се внесуваат во интегрираната електронска база на податоци, од моментот на нивно внесување, се до нивното бришење, смеат да се даваат под услови и во постапка утврдени со закон.“

Член 5

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 6

Веќе воспоставените посебни електронски бази на податоци, а кои содржат лични податоци во електронска форма, создадени, обработени и чувани од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за водење на матичните книги, ќе се предадат во целост на Министерството за информатичко општество и администрација најдоцна во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Министерството за информатичко општество и администрација ќе ја воспостави интегрираната електронска база на податоци од органите од ставот 1 на овој член, најдоцна во рок од шест месеци од денот на предавањето на посебните електронски бази на податоци, а кои содржат лични податоци во електронска форма.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MENAXHIM ELEKTRONIK

Neni 1

Në Ligjin për menaxhim elektronik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 105/2009, 47/11, 193/15 dhe 52/16), në nenin 17 para fjalës "Shfrytëzuesi" shtohet numri "(1)" dhe shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Formën dhe përmbajtjen e kërkesave, si dhe formatin në të cilin duhet të paraqiten kërkesat, i përcakton ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës."

Neni 2

Pas nenit 19, shtohet titull i ri dhe nen i ri 19-a, si vijon:

"Neni 19-a

Forma elektronike e dokumenteve

(1) Forma elektronike e dokumenteve është e standardizuar për të gjitha dokumentet të cilat lëshohen nga organet kompetente gjatë sigurimit të shërbimeve administrative në mënyrë elektronike, dhe në përputhje me formën dhe përmbajtjen e tyre të përcaktuar në pajtim me ligjin.

(2) Formën elektronike të dokumenteve nga paragrafi (1) të këtij neni, e përcakton ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës. "

Neni 3

Në nenin 35 pas paragrafit (1) shtohen dy paragraf të rinj (2) dhe (3), i vijon:

"(2) Pjesë përbërëse e evidencës së bazës së shërbimeve administrative në mënyrë elektronike është katalogu i shërbimeve elektronike, i cili përmban të dhëna për shërbimet administrative, të grupuara sipas fushave administrative të përafërta.

(3) Organet janë të obliguara t'i përditësojnë, mirëmbajnë dhe ruajnë bazat e shërbimeve administrative në mënyrë elektronike, ndërsa janë përgjegjëse edhe për ndryshimet që kanë të bëjnë me statusin e shërbimeve administrative."

Në paragrafin (2) i cii bëhet paragraf (4), pas fjalës "nen" shtohen fjalët "dhe katalogu i shërbimeve administrative nga paragrafi (2) të këtij neni."

Neni 4

Pas nenit 37 shtohet Kapitull i ri i katërt-a, pesë tituj të rinj dhe pesë nene të reja 37-a, 37-b, 37-v, 37-g dhe 37-d, si vijojnë:

"Kapitulli i katërt – a, BAZA E INTEGRUAR ELEKTRONIKE E TË DHËNAVE TË ORGANEVE TË CILAT KOMUNIKOJNË NDËRMJET VETI NËPËRMJET MJEDISIT TË VETËM, NDËRKAQ PËRMBAJNË TË DHËNA PERSONALE NË FORMË ELEKTRONIKE

Neni 37-a

Vendosja e bazës së integruar elektronike të të dhënave të organeve të cilat komunikojnë ndërmjet veti nëpërmjet mjedisit të vetëm, ndërkaq përmbajnë të dhëna personale në formë elektronike

Në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës vendoset baza e integruar elektronike e të dhënave të organeve të cilat ndërmjet veti komunikojnë nëpërmjet mjedisit të vetëm, ndërsa bazat elektronike përmbajnë të dhëna personale në formë elektronike, të krijuara, përpunuara dhe të ruajtura nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë - Drejtoria për udhëheqjen e librave të amzës gjatë kryerjes së kompetencave të saj të përcaktuara me ligj.

Neni 37-b

Qëllimi dhe funksioni i bazës së integruar elektronike të të dhënave

Qëllimi dhe funksioni i bazës elektronike të të dhënave nga neni 37-a të këtij ligji është vendosja e regjistrit qendror elektronik të popullatës për shkak të sigurimit të qasjes së personave fizik në shërbimet administrative në mënyrë elektronike, në pajtim me ligjin.

Neni 37-v

Përmbajtja e bazës së integruar elektronike të të dhënave

(1) Baza e integruar elektronike e të dhënave nga neni 3—a të këtij ligji i përmban të dhënat personale të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, si dhe të shtetasve të huaj me qëndrim të rregulluar në Republikën e Maqedonisë, në pajtim me Ligjin për të huajt, si vijon:

1) emri;

2) mbiemri;

3) gjuha;

4) numri unik i amzës i qytetarit (në tekstin në vijim: NUAQ);

- 5) gjinia;
- 6) datëlindja;
- 7) vendlindja:
 - shteti,
 - komuna,
 - vendbanimi,
- 8) dokumente personale:
 - dokument,
 - numri i dokumentit,
 - lloji i dokumentit,
 - data e lëshimit të dokumentit,
 - data e vlefshmërisë së dokumentit,
 - statusi i dokumentit,
 - vendi i lëshimit të dokumentit,
- 9) nëna (NUAQ);
- 10) babai (NUAQ);
- 11) adresa e jetesës:
 - komuna,
 - vendbanimi,
 - rruga,
 - numri (numri, hyrja, banesa),
- 12) adresa e qëndrimit të përkohshëm:
 - komuna,
 - vendbanimi,
 - rruga,
 - numri (numri, hyrja, banesa),
- 13) shtetësia:
 - shteti,
 - statusi,
 - data e ndërprerjes,
- 14) statusi martesor:
 - data e statusit martesor,
 - bashkëshort/ e (NUAQ),
- 15) nacionaliteti;
- 16) vdekja:
 - data e vdekjes,
 - vendi i vdekjes,
 - shteti,
 - komuna,
 - vendbanimi.

(2) Të dhënat nga paragrafi (1) të këtij neni, organet mund t'i përdorin vetëm për sigurim të qasjes të personave fizikë në shërbimet administrative në mënyrë elektronike, në pajtim me ligjin.

Neni 37-g

Organe kompetente për kontrollin dhe përpunimin e të dhënave nga baza e integruar elektronike e të dhënave

(1) Kontrollues dhe përpunues të bazave elektronike të të dhënave, të evidentuar dhe integruar në bazën elektronike të të dhënave të organeve të cilat komunikojnë ndërmjet vete nëpërmjet mjedisit të vetëm, ndërsa të cilat përmbajnë të dhëna personale në formë elektronike, janë Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë – Drejtoria për mbajtjen e Librave të Amzës.

(2) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në vetinë e kontrolluesit dhe përpunuesit të bazës elektronike të të dhënave, është e obliguar të ndërmarrë masa përkatëse teknike dhe organizative për sigurimin e fshtësisë dhe mbrojtjes së të dhënave të krijuara në formë elektronike, nga organet nga paragrafi (1) të këtij neni, në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale.

(3) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës kryen vetëm integrimin automatik pa të drejtë për qasje, futje ose ndryshim të të dhënave të organeve nga paragrafi (1) të këtij neni, të cilat komunikojnë ndërmjet veti nëpërmjet mjedisit të vetëm, ndërsa të cilat përmbajnë të dhëna personale në formë elektronike, në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale.

Neni 37-d

Përpunimi i të dhënave nga baza e integruar elektronike e të dhënave

(1) Të dhënat e organeve të cilat komunikojnë nëpërmjet mjedisit të vetëm të krijuara në formë elektronike të cilat përmbajnë të dhëna personale në formë elektronike, të cilat vendosen në bazën e integruar elektronike të të dhënave nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë – Drejtoria për mbajtjen e librave të amzës.

(2) Të dhënat e inkuorporuara në bazën e integruar elektronike të të dhënave, të cilat janë përfshirë në procesin e përpunimit dhe dhënies në përdorim të të dhënave, menjëherë shlyhen nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë – Drejtoria për mbajtjen e librave të amzës, në rastet kur do të përcaktohet se nuk janë të sakta ose kanë pushuar shkaqet respektivisht kushtet për të cilat janë shkaktuar të dhënat elektronike, ndërsa të cilat kanë qenë të integruara në bazën elektronike të të dhënave.

(3) Të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Drejtësisë– Drejtoria për mbajtjen e librave të amzës, të cilat janë vendosur në bazën elektronike të integruar, nga momenti i vendosjes së tyre, deri në shlyerjen e tyre, guxojnë të jepen në kushte dhe në procedurë të përcaktuar me ligj.“

Neni 5

Aktet nënligjore të parashikuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 6

Bazat elektronike të të dhënave tan më të vendosura të veçanta dhe të cilat përmbajnë të dhëna në formë elektronike, të krijuara, përpunuara dhe të ruajtura nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë- Drejtoria për mbajtjen e librave të amzës, do t'i dorëzohen tërësisht Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës do ta themelojë bazën e integruar elektronike të të dhënave nga organet e paragrafit 1 të këtij neni, më së voni në afat prej gjashtë muajve nga dita e dorëzimit të bazave të veçanta elektronike të të dhënave, ndërsa të cilat përmbajnë të dhëna në formë elektronike.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1844.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК**

Се прогласува Законот за изменување на Изборниот законик, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 2018 година.

Бр. 08- 3452/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК****Член 1**

Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17 и 35/18), насловот на членот и членот 26 се менуваат и гласат:

„8.1. Состав на Државната изборна комисија

Член 26

(1) Државната изборна комисија е составена од претседател, потпретседател и пет члена.

(2) Претседателот и потпретседателот се членови на Државната изборна комисија.

(3) Претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија функцијата ја вршат професионално.

(4) Претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија се избираат во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон, за време од шест месеци.

(5) Државната изборна комисија има генерален секретар и негов заменик.

(6) Државната изборна комисија има својство на правно лице.

(7) Средствата за работа на Државната изборна комисија се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

(8) По правило седницата на Државната изборна комисија ја свикува и со неа раководи претседателот на Државната изборна комисија.

(9) Во случај на отсуство или спреченост на претседателот на Државната изборна комисија, седницата на Државната изборна комисија ја свикува и со неа раководи потпретседателот на Државната изборна комисија.

(10) Државната изборна комисија ќе одржи седница и на предлог на член на Државната изборна комисија, ако предлогот е поддржан од мнозинството од вкупниот број на членови на Државната изборна комисија.“

Член 2

Членот 27 се менува и гласи:

„(1) За претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија,
- да има завршено високо образование, со најмалку осум години работно искуство,
- да не е член на орган на политичка партија.

(2) Собранието го огласува изборот на претседателот, потпретседател и членовите на Државната изборна комисија во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат. Огласот трае осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

(3) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието подготвува предлог на листа од пријавените кандидати и ја доставува до Собранието.

(4) Од кандидатите на предлогот на листата политичките партии во опозиција предлагаат претседател и двајца членови на Државната изборна комисија, а партиите на власт предлагаат потпретседател и тројца членови на Државната изборна комисија.

(5) Претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија ги избира Собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

(6) На претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија од денот на изборот, работниот однос им мирува.“

Член 3

Членот 28 се менува и гласи:

„(1) Функцијата на претседателот, потпретседателот и член на Државната изборна комисија им престанува пред истекот на мандатот:

- ако престане еден од условите утврдени во членот 27 став (1) на овој законик,
- по сила на закон,

- на нивно лично барање,
- поради нестручно и несовесно вршење на функцијата,
- поради исполнување услови за старосна пензија утврдени со закон,
- поради смрт и
- ако е осуден со правосилна судска одлука на казна затвор од над шест месеци.

(2) Државната изборна комисија со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови може да даде предлог до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието, за разрешување на нејзин член поради нестручно и несовесно вршење на функцијата.“.

Член 4

Насловот на членот 29 и членот 29 се менуваат и гласат:

„Рок за предлагање на претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија

Член 29

(1) Претседателот на Собранието ги известува политичките партии од членот 27 став (4) на овој законик во рок од три дена од денот на приемот на известувањето да му достават предлог за претседател и двајца членови, односно потпретседател и тројца членови на Државната изборна комисија.

(2) Ако политичките партии не ги утврдат и не ги достават имињата на претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија во рокот определен во ставот (1) на овој член, претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија ги предлага Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието.“.

Член 5

Собранието го огласува изборот на претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Со изборот на претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија согласно со одредбите од овој закон им престанува мандатот на членовите на Државната изборна комисија избрани согласно со Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17 и 35/18).

Член 7

Генералниот секретар на Државната изборна комисија именуван согласно со Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17 и 35/18), ја врши функцијата генерален секретар до именување на нов генерален секретар на Државната изборна комисија.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E KODIT ZGJEDHOR

Neni 1

Në Kodin zgjedhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 dhe 125/17 dhe 35/18), titulli i nenit dhe neni 26 ndryshohen si vijon:

"8.1. Përbërja e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve

Neni 26

(1) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve përbëhet nga kryetari, nënkryetari dhe pesë anëtarë.

(2) Kryetari dhe nënkryetari janë anëtarë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

(3) Kryetari, nënkryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve funksionin e kryejnë në mënyrë profesionale.

(4) Kryetari, nënkryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve zgjidhen në afat prej 30 ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji për periudhë prej 6 muajsh.

(5) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka sekretar të përgjithshëm dhe zëvendës të tij.

(6) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka cilësi të personit juridik.

(7) Mjetet e punës të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

(8) Sipas rregullës mbledhjen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve e konvokon dhe e udhëheq kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

(9) Në rast mungese ose pengese të kryetarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, mbledhjen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve e konvokon dhe e udhëheq nënkryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

(10) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të mbajë mbledhje edhe me propozim të anëtarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, nëse propozimi mbështetet nga

shumica e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve."

Neni 2

Neni 27 ndryshohet si vijon:

"(1) Kryetar, nënkryetar dhe anëtar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve mund të zgjidhet personi i cili i plotëson kushtet në vijim:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë dhe vendbanim të përhershëm në Republikën e Maqedonisë,
- të ketë kryer arsim të lartë, me të paktën tetë vjet përvojë pune,
- të mos jetë anëtar i organit të ndonjë partie politike.

(2) Kuvendi e shpall zgjedhjen e kryetarit, nënkryetarit dhe të anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në shtypin ditor. Shpallja zgjat tetë ditë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(3) Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve i Kuvendit përgatit propozimin për listën e kandidatëve të paraqitur dhe e dorëzon në Kuvend.

(4) Nga kandidatët në listën e propozuar partitë politike në opozitë propozojnë kryetar dhe dy anëtarë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndërsa partitë në pushtet propozojnë nënkryetar dhe tre anëtarë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

(5) Kryetari, nënkryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve i zgjedh Kuvendi me dy të tretën e votave të shumicës nga numri i përgjithshëm i deputetëve.

(6) Kryetarit, nënkryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nga dita e zgjedhjes u pezullohet marrëdhënia e punës."

Neni 3

Neni 28 ndryshohet si vijon:

"(1) Funkcioni kryetar, nënkryetar dhe anëtar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u pushon para skadimit të mandatit:

- nëse pushon një nga kushtet e përcaktuara në nenin 27 paragrafin (1) të këtij kodi,
- me fuqi të ligjit,
- me kërkesë të tyre personale,
- për shkak të kryerjes së funksionit në mënyrë joprofesionale dhe të pandërgjegjshme,
- për shkak të plotësimit të kushteve për pension të pleqërisë të përcaktuara me ligj,
- për shkak të vdekjes dhe
- nëse është gjykuar me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me dënim me burg prej mbi gjashtë muaj.

(2) Komisioni Shtetëror Zgjedhor, me shumicë prej dy të tretave të votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve, mund t'i paraqesë një propozim Komisionit për Çështjet e Zgjedhjeve dhe Emërimeve të Kuvendit për shkarkimin e

anëtarit të tij për shkak të kryerjes joprofesionale dhe të pandërgjegjshme të funksionit."

Neni 4

Titulli i nenit 29 dhe neni 29 ndryshohen si vijon:

"Afati për propozimin e kryetarit, nënkryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor

Neni 29

(1) Kryetari i Kuvendit i informon partitë politike nga neni 27 paragrafi (4) të këtij kodi në afat prej tri ditëve nga dita e pranimit të njoftimit t'i dorëzojnë propozim për kryetar dhe dy anëtarë, përkatësisht nënkryetar dhe tre anëtarë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

(2) Nëse partitë politike nuk i përcaktojnë dhe nuk paraqesin emrat e kryetarit, nënkryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve brenda afatit të përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni, kryetari, nënkryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve i propozon Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve i Kuvendit."

Neni 5

Kuvendi e shpall zgjedhjen e kryetarit, nënkryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në afat prej tri ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 6

Me zgjedhjen e kryetarit, nënkryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në përputhje me dispozitat e këtij ligji u pushon mandati anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve të zgjedhur në përputhje me Kodin zgjedhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 125/17 dhe 35/18).

Neni 7

Sekretari i përgjithshëm i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve i emëruar në përputhje me Kodin zgjedhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 125/17 dhe 35/18) e kryen funksionin sekretar i përgjithshëm deri në emërimin e sekretarit të ri të përgjithshëm të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1845.

Врз основа на член 5 став (3) од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.5.2018 година, донесе

УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА
ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО
РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*)**

Член 1

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 17/15, 67/15, 126/15, 177/15, 2/16, 68/16, 133/16, 202/16, 22/17, 48/17, 162/17, 189/17 и 44/18), во членот 1, во ставот (2) по бројот „394“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 395, се додаваат осум нови Прилози 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 и 403 кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Прилозите 287 и 296 се бришат.

Член 3


Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4416/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 3201R71971, 32017R1983, 32017R2157, 32017R2244, 32017R2245, 32017R2246, 32017R2247, 32017R2248.

Прилог 396

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1971/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Електронски уред, т.н. ССД диск (анг. Solid State Drive – SSD) со димензии отприлика 100 x 70 x 7 мм, формат 2,5 инчи и капацитет на меморирање на податоци од 128 GB. Производот е електронски уред за меморирање на податоци на полупроводнички елементи, изграден на цврста основа и флеш меморија за меморирање на податоци и меморија со динамички пристап (анг. Dynamic Random Access Memory - DRAM). Опремен е со интерфејс SATA (анг. Serial Advanced Technology Attachment - SATA) кој овозможува интегрирање во машината за автоматска обработка на податоци, а се употребува како внатрешен уред за меморирање на податоци. Види слика (*). 	8471 70 98 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 5 (В) од Глава 84 и наменувањето на тар. број 8471 и тар. подброј 8471 70 98 00. Уредот има објективни карактеристики како што се интерфејс SATA, големина и формат, кои се карактеристични за уреди што првенствено се користат во машините за автоматска обработка на податоци и уредот може да биде директно поврзан со централна процесорска единица и може да прифати или испрати податоци во форма која системот може да ја користи. Распоредувањето во тарифен број 8523 како полупроводнички уред за меморирање на податоци се исклучува. Затоа уредот се распоредува во тарифен подброј 8471 70 98 00 како останати единици за меморирање за машини за автоматска обработка на податоци.
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 397

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1983/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во форма на необработена плоча, ширина приближно 125 см, дебелина приближно 7,5 см и должина приближно 2000 см. Изработена од лепење на фурнирани слоеви од смрека, бор или комбинација на слоеви од двата видови на дрво. Слоевите на фурнир се поставени така што насоката на дрвените влакна е иста во сите слоеви. Некои слоеви можат да бидат поставени вертикално. Поединечните слоеви се залепени со фенол-формалдехид лепило во текот на постапката на компресија при висока температура. Рабовите и краевите на површината се обложени со восок. Почетната дебелина на слојот од фурнири кои се користат за производство на овој производ изнесува од 2,8 до 3,2 мм и густина од 445 кг/м³ (фурнир од смрека) и 500 кг/м³ (фурнир од бор). Во текот на постапката за компресија (со компресија од 2,8 Н/мм²), дебелината на поединечните слоеви на готовиот производ изнесува околу 2,75 мм, густината на финалниот производ е обично 540 кг/м³ (фурнир од смрека) и 620 кг/м³ (фурнир од бор). Види слика (*). 	4412 99 85 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањето на тар. број 4412 и тар. подброј 4412 99 85 00. Производот е сличен на ламинирано дрво како што е дефинирано со тарифниот број 4412 (види Забелешки на Хармонизиран систем за тар. број 4412, трет став). Распоредувањето во тар. број 4413 е исклучено, бидејќи производот не е во согласност со дефиницијата за "згуснато (збиено) дрво" во Забелешка 2 кон Глава 44, бидејќи производот кој е подложен на компресија, неговата густина се зголемува само за 24%, а површината на производот останува мека, што е исто така видливо во физичкиот преглед на производот. Распоредувањето во тар. број 4418 исто така е исклучено бидејќи производот не може да се дефинира како дрво што се користи за изградба на згради во облик на составени производи или препознатливи, несоставени делови (види Забелешки на Хармонизираниот систем на тар. број 4418, прв став). Производот е наменет за општа употреба и нема објективни карактеристики поради што би бил препознатлив како градежна столарија и производи за градежништво од дрво. Производот се распоредува во тарифна ознака 4412 99 85 00 како останати ламинирани дрва.
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 398

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2157/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ со следен состав (% по маса): - етил алкохол 70 - бензин (погонско гориво) 30 во согласност со EN 228. Производот се употребува како суровина за производство на гориво за моторни возила. Се увезува во рефусна состојба.	2207 20 00 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Дополнителна забелешка 12 кон Глава 22 и наменувањето на тар. број 2207 и тар. подброј 2207 20 00 00. Производот е мешавина од етил алкохол и бензин (погонско гориво). Процентот на бензинот во производот го прави несоодветен за човечка исхрана, но не ја спречува употребата на производот за индустриски цели (Забелешки на Хармонизиран систем за тарифен број 2207, четврти став). Производот се распоредува како денатуриран етил алкохол од тарифен подброј 2207 20 00 00.

Прилог 399

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2244/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот се состои од две хоризонтални и две вертикални профилирани шини од екструдирани алуминиум, кои заедно формираат рамка која може да се прицврсти на ѕидот со помош на завртки. Производот е дизајниран да се користи за фиксирање на панели на ѕидни плочки. Обликот на хоризонталните профилирани решетки овозможува панелот да може да се лизне во нив, со што овозможува полесно да се отстрани и замени панелот кога тоа е потребно. Види слика (*).	7616 99 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 7616 и тар. подброј 7616 99 90 00. Распоредувањето во тар. број 8302 како "фитинзи, прибор и слични производи погодни за мебел, врати, скапила, прозорци, ролетни, каросерии, седларски производи, куфери, сандаци, кутии или слично" е исклучено. Профилираните шини се дизајнирани за прицврстување на панелите на ѕидни плочки на ѕидот и по својата природа панелите што се прицврстуваат на ѕидни плочки се разликуваат од производите што се прицврстуваат со употреба на производите од тар. број 8302 (види Забелешки на Хармонизиран систем

		за тар. број 8302, втор став, (Г) и (Д)). Според тоа, производот е распореден во тарифна ознака 7616 99 90 00 како „други производи од алуминиум“.
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 400

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2245/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот (т.н. даска за бања) направена од пластика со нелизгава површина и димензии околу 35 × 69 см. Производот има отвори за протекување на вода, рачка и вграден сад за сапун. На долната страна е опремен со четири носачи што се подесуваат и наменети за прилагодување согласно ширината на кадата. Производот може да му помогне на корисникот кога влегува и излегува од кадата, а исто така може да се користи и како седиште или како полица за производи за капење. Види слика (*). 	3924 90 00 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 3924 и тар. подброј 3924 90 00 00. Производот не е парче мебел бидејќи не е наменет за монтажа на подот, ниту за закачување, прицврстување на сид. Затоа, во согласност со Забелешка 2 кон Глава 94, распоредувањето како парче мебел во тар. број 9401, 9402 или 9403 е исклучено. Согласно наведеното, производот се распоредува во тарифна ознака 3924 90 00 00 како други предмети за домаќинство и хигиенски или тоалетни производи од пластична маса.
(*) Сликата е само од информативен карактер		


Прилог 401

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2246/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Неосветлени алуминиумски плочи (т.н. позитивни топлински плочи осетливи на ласерски диоди), со правоаголна форма чија една страна надминува 255 мм по должина, обложени од едната страна со емулзија (во суштина содржи алкална растворлива смола, една или повеќе инфрацрвени бои (фото термички конвертор) и супресор на растворливост (боја)) осетлива на инфрацрвени ласерски диоди на бранова должина од 830 nm. Тие се дизајнирани за употреба со CTP (анг. Computer To Plate technology – CTP) опрема за средно и големо печатење. Со цел да се продолжи животниот век на готовиот производ, плочите се подложени на т.н. процес на "печење", при што се зацврстува сликата после развивањето.	3701 30 00 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 кон Глава 37 и наменување на тар. број 3701 и тар. подброј 3701 30 00 00. Производот има објективни карактеристики на неосветлена фотографска плоча обложена со осетлив материјал на светлина. Во Забелешка 2 кон Глава 37 е наведено дека терминот "фотографски" се однесува на процесот на добивање видливи слики, директно или индиректно, преку дејство на светлина или други форми на зрачење на површината осетлива на светлина. Фотографските плочи од Глава 37 се плочи со еден или повеќе слоеви на која било емулзија осетлива на светлина или други форми на зрачење со доволно енергија за предизвикување на реакција на фотон (или светлост) осетливо на зрачење, односно зрачење со бранова должина не поголема од околу 1 300 nm во електромагнетен спектар (вклучувајќи ги и гама зрачењето, ултравиолетовото зрачење и блиското инфрацрвено зрачење), како и зрачења со честички (или нуклеарни), или за монохроматски или полихроматски репродукции (види Забелешки на Хармонизираниот систем кон Глава 37). Бранова должина на која е осетлив осетливиот слој на овие плочи (830 nm) е покриен со опсегот на прифатливи бранови должини за тар. број 3701. Затоа, распоредувањето во тарифна ознака 8442 50 00 00 како плочи за печатарски цели е исклучено, бидејќи плочите осетливи на светлина се


		опфатени во тар. број 3701 (види Забелешки на Хармонизиран систем за тарифен број 8442, став (Б) и мислење за распоредување HSC 3701.30 / 1 од 2015 година). Плочите се распоредуваат во тарифна ознака 3701 30 00 00 како останати фотографски плочи и филмови со било која страна по должина надминува 255 мм.
--	--	---

Прилог 402

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2247/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ (т.н. "грејна подлога") со димензија приближно 190 × 80 × 4 см и тежина околу 11,5 кг. Обложена е и содржи елемент за греење (решетка завиткана во тенок слој на ткаенина). Долниот дел на подлогата (под грејачот) се состои од слој од пена со дебелина од 1 см. На горната надворешна страна од подлогата е вграден слој од рамни мазни вештачки камења што содржат турмалин. Површината на производот е тврда и нерамна. Производот е опремен со контролор кој е поврзан со кабел и приклучок за напојување. На контролорот се наоѓа дисплеј кој ја покажува поставената температура, различни индикатори, копче за подесување на бараната температура и копче за вклучување/исклучување. Наменет е за загревање на различни делови од човечкото тело. На него може да се лежи или седи. Може да се одбере температура во распон од 30 до 70° Ц. Вештачките камења (по загревањето) испуштаат долги инфрацрвени зраци. Види слика (*).	8516 79 70 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 8516 и тар. подброј 8516 79 70 00. Распоредувањето во тар. број 9019 како апарат за масажа е исклучено бидејќи производот не е наменет за употреба со триење, вибрации или механички движења и не е наменет за масажа на телото. Камењата се рамни и мазни со специфични својства на топлински акумулации и неговото емитување е без никакво триење (Забелешки на Хармонизиран систем за тар. број 9019 (II)). Распоредувањето во тар. број 9404 како опрема за кревети и слични производи - душек или перница за кревет е исклучено, бидејќи производот не е наменет за опремување на кревети. Производот е тврда и има нерамна површина. Затоа Забелешката 1 (а) кон Глава 85 не е применлива. Производот функционира како апарат за термотерапија погоден за домашна употреба. Производот се распоредува во тарифен подброј 8516 79 70 00 како други електротермички уреди.

		
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 403

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 2248/2017	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ (т.н. завршница за прицврстување на цевка) произведен од шест жици, со дебелина 3,25 мм. Жиците се направени од галванизиран ладно влечен јаглороден челик. Жиците се протегаат паралелно едни со други и се покриени со облога од цинк. Тие се лабаво свиткани по должина во форма на "U". Производот се користи за прицврстување дрвени телефонски столбови. Види слика (*). 	7326 20 00 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 7326 и тар. подброј 7326 20 00 00. Распоредувањето во тарифен број 7312, како што се впремени жици, јажиња, кабли, плетени ленти или слично е исклучено, бидејќи производот не е цврсто увиен (види Забелешки на Хармонизиран систем за тар. број 7312, прв став и Забелешки на Комбинирана номенклатура за тар. подброеви 7312 10 61 до 7312 10 69). Производот станува цврсто увиен само по инсталирањето на телефонскиот столб. Според тоа, производот се распоредува во тар. подброј 7326 20 00 00 како производи од железна или челична жица.
(*) Сликата е само од информативен карактер		

1846.

Врз основа на член 38-а став (5) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.5.2018 година, донесе

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ АВИОПРЕВОЗНИЦИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ ОД КОРИСНИЦИТЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА

Член 1**Предмет**

Со оваа уредба се уредуваат начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка.

Член 2**Цел и начела**

Целта на оваа уредба е да се овозможи побрз развој на цивилното воздухопловство и формирање на поконкурентни и подостапни цени во воздушниот сообраќај во Република Македонија преку утврдување еднаков пристап, транспарентност во постапката за доделување на финансиска поддршка, како и квалитетно и ефикасно вршење на работите и услугите во воздушниот сообраќај.

Доделувањето на финансиската поддршка се врши во согласност со начелата на транспарентност, недискриминација, пропорционалност и ефикасност.

Член 3**Дефиниции**

Одделни изрази употребени во оваа уредба го имаат следното значење:

1. „Финансиска поддршка“ се финансиски средства кои се доделуваат од страна на Владата на Република Македонија на домашни и странски авиопревозници.

2. „Договор за финансиска поддршка“ е договор склучен помеѓу давателот на финансиската поддршка, од една страна и барателот на финансиската поддршка, од друга страна, а чиј предмет е доделување на финансиска поддршка согласно со оваа уредба.

3. „Јавен повик“ е постапка за доделување финансиска поддршка во која сите авиопревозници можат да поднесат барање за доделување на финансиска поддршка.

4. „Документација за барање“ е збир на документи и информации кои претставуваат основа за изготвување, доставување и оценување на барањето за доделување финансиска поддршка.

5. „Давател на финансиска поддршка“ е Владата на Република Македонија.

6. „Барател на финансиска поддршка“ е секој авиопревозник кој доставил барање за доделување финансиска поддршка.

7. „Корисник на финансиска поддршка“ е барателот на финансиска поддршка кој склучил договор за финансиска поддршка.

8. „Најповолен барател на финансиска поддршка“ е барателот кој доставил прифатливо барање и е највисоко оценет од страна на Комисијата за спроведување на постапката за доделување финансиска поддршка.

9. „Барање“ е предлог од барателот на финансиска поддршка изготвен врз основа на документацијата за барање кое претставува основа за доделување на финансиска поддршка.

10. „Прифатливо барање“ е барање кое е поднесено во утврдениот рок и за кое е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од документацијата за барање и одговара на сите критериуми, услови и евентуални барања за способноста на барателите.

11. „Нова дестинација“ е дестинација која не била опслужувана од/до аеродромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св.Апостол Павле“ – Охрид со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони.

12. „ИАТА“ е меѓународна асоцијација за воздушен сообраќај.

13. „ИАТА сезона“ е дел од календарската година која се однесува на летен и зимски ред на летање на начин пропишан од ИАТА и

14. „Авиопревозници“ се превозници кои вршат редовен јавен воздушен превоз и поседуваат валидно уверение за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator Certificate - AOC).

Член 4**Начин на доделување на финансиска поддршка**

Доделувањето на финансиската поддршка вклучува:

1. спроведување постапка за доделување на финансиска поддршка и

2. склучување на договор за финансиска поддршка.

Постапката за доделување на финансиска поддршка вклучува:

1. спроведување на јавен повик за доделување на финансиската поддршка и

2. определување – избор на корисник на финансиската поддршка.

Член 5**Финансиска поддршка**

Финансиската поддршка се доделува согласно член 38-а од Законот за воздухопловство за средствата утврдени во Програмата за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2018-2021 година, преку Министерството за транспорт и врски.

Член 6**Период за кој се доделува финансиската поддршка**

Финансиската поддршка се доделува за период од три години од денот на влегување во сила на договорот за финансиска поддршка.

Член 7**Начин на доделување финансиска поддршка**

Доделувањето на финансиската поддршка се врши по пат на јавен повик за финансиска поддршка, организиран и спроведен согласно оваа уредба.

Член 8**Комисија за спроведување на постапката за доделување финансиска поддршка**

Постапката за доделување финансиска поддршка ја подготвува, организира и спроведува Комисија формирана од страна на министерот за транспорт и врски.

Комисијата од ставот 1 на овој член се состои од претседател и четири члена и нивни заменици.

За членови и нивни заменици во Комисијата се именуват лица од кабинетот на заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, Министерството за финансии, Министерството за транспорт и врски, Министерството за економија и Агенцијата за цивилно воздухопловство.

Во работата на Комисијата може да учествуваат и надворешни стручни лица.

Надворешните стручни лица помагаат на Комисијата при евалуацијата на барањата, а за својата работа изготвуваат извештај кој го доставуваат до Комисијата и истиот е составен дел од извештајот на Комисијата за извршената евалуација од спроведената постапка.

Членови на Комисијата не можат да бидат лица кои:

- се во брачна врска, роднинска врска до второ колено или се поврзани со посвојување или старателство со барателот, со неговиот законски полномошник, а во случаите кога барателот е правно лице и со членови на неговите управни, надзорни или други органи и раководни тела,
- во текот на последните три години биле вработени или биле членови на органите на управување на барателот или
- се во друг законски или фактички однос со барателот.

Комисијата работи во полн состав и одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

Член 9

Работни задачи на Комисијата

Комисијата ги врши следните работи:

- подготвување на документацијата за барање,
- објавување на јавниот повик,
- организирање на приемот на барањата,
- давање на појаснувања и доставување дополнителни информации и документи,
- разгледување и оценување на барањата и давање предлог за избор на најповолен барател,
- поднесување предлог за поништување на постапката и
- вршење на работи потребни за спроведување на постапката согласно оваа уредба.

За извршените дејства во постапката Комисијата ги известува сите баратели.

Член 10

Содржина на документацијата за барање

Комисијата ја подготвува документацијата за барање во рок не повеќе од 15 дена од денот на влегувањето во сила на актот за формирање на Комисијата од страна на министерот за транспорт и врски.

Документацијата за барање ги содржи следниве елементи:

- покана за поднесување на барање со инструкција,
- критериуми за доделување на финансиската поддршка,
- инструкција за барателите за подготовка на барањето и
- предлог текст на договорот за финансиска поддршка.

Комисијата може да определи дека податоците или дел од податоците содржани во документацијата за барање се сметаат за класифицирани информации. Во таков случај барателите во постапката треба да поднесат изјава, приложена кон документацијата со која се обврзуваат дека нема да ги објавуваат податоците кои се сметаат за класифицирани информации.

Комисијата може да врши изменување и дополнување на документација за барање, под услов истите да се достапни на заинтересираните кандидати најдоцна пет дена пред истекот на рокот за поднесување на барања за доделување на финансиска поддршка.

Член 11

Подигнување на документацијата за барање

Комисијата треба на авиопревозниците да им овозможи да ја подигнат документацијата за барање во рок од три дена од датумот на објавувањето на јавниот повик во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 12

Надоместок

За издавање на документацијата за барање не се наплаќа надоместок.

Член 13

Јавен повик

Комисијата го објавува јавниот повик за доставување на барање за доделување на финансиска поддршка во „Службен весник на Република Македонија“, во најмалку две домашни и едно странско јавно гласило и на веб-страницата на Министерството за транспорт и врски.

Јавниот повик од ставот 1 на овој член особено треба да ги содржи следните елементи:

- предмет на финансиската поддршка,
- постапка за доделување на финансиската поддршка,
- рок на валидност на барањата,
- рок, адреса и начин на подигнување на документацијата за барање,
- рок, адреса, начин за доставување на барањата и време и час на отворање на барањата,
- јазик на кој треба да бидат напишани барањата,
- лица овластени да учествуваат на отворањето на барањата,
- докази и документација кои на барателот му се потребни за докажување на личната состојба, професионалната дејност, економско-финансиската состојба и техничката или професионалната способност,
- назначување на критериумите за доделување на финансиската поддршка и
- други податоци кои се однесуваат на предметот на финансиската поддршка.

Член 14

Рокови

Рокот за поднесување на барањето за доделување на финансиска поддршка може да изнесува најмногу 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик во „Службен весник на Република Македонија“.

Рокот од став 1 на овој член може да се продолжи од страна на Комисијата најдоцна пет дена пред истекот на рокот за поднесување на барањата за доделување на финансиска поддршка, под услов за тоа навремено да ги информира сите баратели.

Член 15

Начин на доставување на барање

Барањето за доделување на финансиска поддршка се доставува на начин и во форма утврдени со јавниот повик и документацијата за барање.

Право да достават барање за доделување на финансиска поддршка имаат само авиопревозници кои ја подигнале документацијата за барање.

Авиопревозникот може да поднесе само едно барање за доделување на финансиска поддршка.

Член 16

Евалуација на барањата

Комисијата утврдува ранг листа на баратели врз основа на нивната лична состојба, нивната способност за вршење професионална дејност, економската и финансиската состојба, техничката и професионалната способност, како и врз основа на разгледување и оценување на доставените барања.

Барателите и барањата не можат да се оценуваат или евалуираат врз основа на критериум кој не бил објавен во документацијата за барање и јавниот повик.

Член 17

Исклучување на барател

Комисијата ќе го исклучи барателот на финансиската поддршка кој со правосилна судска одлука е осуден за следниве кривични дела:

- корупција,
- измама и
- перење на пари и други приноси од кривично дело.

Комисијата ќе го исклучи барателот на финансиската поддршка и кога:

- над него е отворена постапка на стечај или ликвидација;
- му е изречена казна за кривично дело или прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност,
- не ги исполнил обврските за плаќање на даноци, придонеси и други јавни давачки во согласност со прописите на државата во која е основан и
- не доставил потполна документација за барање.

Член 18

Докази

За утврдување на личната состојба и професионалната дејност, барателите треба да приложат потврда или исправа издадена од надлежен судски или административен орган.

За утврдување на економската и финансиската состојба, барателите треба да приложат биланси или извадоци од билансите на состојба и податоци од билансите на успех.

За утврдување на техничката или професионалната способност, барателите треба да приложат:

- доказ за исполнување на условите за вршење на јавен воздушен превоз и
- доказ за реализиран превоз на патници во претходната година.

Член 19

Критериуми за доделување на финансиска поддршка

Финансиската поддршка ќе се доделува врз основа на следните критериуми:

- барателите на финансиската поддршка е потребно да ги исполнуваат условите за вршење на јавен воздушен превоз согласно Законот за воздухопловство,
- барателите на финансиската поддршка е потребно да имаат превезено, односно опслужено најмалку 10 милиони патници во 2017 година,
- барателите на финансиската поддршка е потребно да имаат остварено профит од најмалку 25.000.000,00 (дваесет и пет милиони) евра во 2017 година и
- барателите на финансиската поддршка да ги реализираат условите од член 20 на оваа уредба.

Финансиската поддршка ќе се додели на барателот кој ќе понуди најголем број на нови дестинации на кои ќе оперира од/до аеродромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид, а кои не биле опслужувани со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од/до „Меѓународен аеродром Скопје“ и аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид.

Во случај два или повеќе баратели да понудат ист број на дестинации на кои ќе оперираат од/до аеродромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид, финансиската поддршка ќе се додели на барателот кој ќе понуди поголем број на неделни фреквенции на дестинациите на кои ќе оперира од/до аеродромите на „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид.

Во случај два или повеќе баратели да понудат ист број на неделни фреквенции на дестинациите на кои ќе оперираат од/до аеродромите на „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид, финансиската поддршка ќе се додели на барателот согласно принципот на првенство при поднесување на барањето за доделување на финансиската поддршка.

Доделувањето на финансиска поддршка ќе трае се до искористување на средствата од Програмата за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2018-2021 година.

Член 20

Услови кои е потребно да ги исполнат корисниците на финансиската поддршка

Корисниците на финансиската поддршка треба да ги исполнат следните услови:

1. најдоцна до 1 Декември 2018 година да воспостават и/или одржат база од најмалку еден воздухоплов (авион) на „Меѓународен аеродром Скопје“ за периодот за кој се доделува финансиската поддршка,

2. најдоцна до 1 Декември 2018 година да воспостават и/или одржат база од најмалку еден воздухоплов (авион) на аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид за периодот за кој се доделува финансиската поддршка,

3. најдоцна до 1 Ноември 2018 година да започнат со оперирање на најмалку две нови дестинации од „Меѓународен аеродром Скопје“ и истите да ги опслужуваат за периодот за кој се доделува финансиската поддршка,

4. Да започнат со оперирање на најмалку четири нови дестинации од аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид, првите две до крај на 2018 година, а останатите во рок од една година од склучување на Договорот и истите да ги опслужуваат за периодот за кој се доделува финансиската поддршка,

5. Дестинациите од точките 3 и 4 на овој член не смеат да бидат исти односно понудените дестинации за „Меѓународен аеродром Скопје“ не смее да се совпаѓаат со понудените за аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид,

6. Секоја нова дестинација воведена од „Меѓународен аеродром Скопје“ и аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид за периодот за кој се доделува финансиската поддршка која е предмет на финансиска поддршка да биде постојано опслужувана најмалку два пати неделно во која било од ИАТА сезоните по однапред определен ред на летање од незиното воведување до завршување на периодот за кој се доделува финансиската поддршка,

7. Секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се доделува финансиската поддршка која е предмет на финансиска поддршка а ќе се оперира од „Меѓународен аеродром Скопје“, да не е опслужувана со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од/до „Меѓународен аеродром Скопје“,

8. Секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се доделува финансиската поддршка која е предмет на финансиска поддршка а ќе се оперира од аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид, да не е опслужувана со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од/до аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид и од „Меѓународен аеродром Скопје“,

9. Корисникот на финансиска поддршка да изработи план за промоција и маркетинг. Планот за промоција и маркетинг може да биде предмет на промени по укажување на давателот на финансиската поддршка.

10. Финансиската поддршка за воведување на секоја нова дестинација за периодот за кој се доделува финансиската поддршка не смее да се комбинира со ниту еден друг вид на поддршка која би се доделувала за од-

ржување на дестинацијата. Доколку дестинацијата е предмет на финансиска поддршка од страна на друг давател од Република Македонија или од странство, истата нема право на финансиска поддршка и

11. Корисникот на финансиска поддршка на секои шест месеци доставува извештај за своето работење до Министерството за транспорт и врски.

Член 21

Начин на доделување на финансиска поддршка за воведување на нова дестинација

За воведување на секоја нова дестинација за периодот за кој се доделува финансиската поддршка, освен за дестинациите од членот 20 точките 3 и 4 на оваа уредба, корисникот на финансиската поддршка во рок од најмалку 60 дена пред воведувањето на новите дестинации доставува барање до Министерството за транспорт и врски за одобрување на истата.

Министерството за транспорт и врски одлучува во рок од 30 дена по приемот на барањето од ставот 1 на овој член.

Доколку корисникот не го достави барањето во рокот од ставот 1 на овој член а воведо нова дестинација, таквата нова дестинација нема да биде предмет на финансиска поддршка.

Член 22

Извештај од евалуација

Комисијата изготвува извештај за евалуацијата со предлог за избор на најповолен барател за склучување на договор за финансиска поддршка или предлог за поништување на постапката.

Извештајот од спроведената евалуација е потпишан од страна на претседателот и членовите на комисијата и од страна на надворешните стручни лица.

Член 23

Решение

Комисијата по спроведената постапка до министерот за транспорт и врски доставува:

- извештај од спроведена евалуација со предлог за избор на најповолен барател или
- предлог за поништување на постапката.

Министерот за транспорт и врски врз основа на извештајот за евалуација и предлогот од ставот 1 на овој член:

- донесува решение за избор на најповолен барател врз основа на предлогот на Комисијата или
- донесува решение со која ја поништува постапката врз основа на предлогот за поништување на Комисијата.

Решението од ставот 2 на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Решението од ставот 2 на овој член Комисијата го доставува до сите баратели во рок не подолг од седум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 24

Приговор

Барателите на финансиската поддршка во текот на постапката имаат право на приговор до Комисијата.

Комисијата, доколку оцени дека поднесениот приговор е оправдан, може да го прифати и да го измени својот став.

Доколку Комисијата го одбие приговорот, подносителот на приговорот по донесувањето на решението за избор или поништување на постапката има право да поведе управен спор.

Управниот спор не го одложува склучувањето на договорот за финансиска поддршка.

Член 25

Договор

Договорот за финансиска поддршка во име на Владата на Република Македонија го склучува министерот за транспорт и врски и избраниот најповолен барател на финансиската поддршка утврден со решението од член 23 став 2 алинеја 1 од оваа уредба, а во рок од седум дена од денот на донесувањето на истото.

Член 26

Форма и содржина на договорот

Договорот за финансиска поддршка се склучува во писмена форма.

Договорот за финансиска поддршка содржи одредби за:

1. целта, предметот и рокот на финансиската поддршка,
2. датумот на влегувањето во сила на договорот за финансиската поддршка,
3. правата и обврските на страните на договорот, вклучувајќи ги и условите и роковите за нивно исполнување,
4. висината, роковите и начинот на плаќање на финансиската поддршка,
5. одговорност за не исполнување на обврските по договорот, условите и начинот на вршењето на надзорот на вршењето на предметот на договорот,
6. начинот на решавање на споровите во врска со договорот кои ќе се решаваат преку арбитража во согласност со Законот за меѓународна трговска арбитража на Република Македонија, каде што бројот на арбитри ќе биде три, постапката ќе се води на македонски јазик, а местото на арбитражата ќе биде во Скопје, Република Македонија и
7. случаи на еднострано раскинување на договорот.

Договорот за финансиска поддршка еднострано може да се раскине во случај кога корисникот на финансиската поддршка:

- не ги исполни условите од член 20 од оваа уредба и
- изврши промена на нова дестинација воведена за периодот за кој се доделува финансиската поддршка која е предмет на финансиска поддршка без добиена согласност од давателот на финансиската поддршка согласно член 27 од оваа уредба.

Давателот на финансиската поддршка врши постојан и редовен надзор за исполнување на правата и обврските од договорот за финансиска поддршка.

На договорот за финансиска поддршка соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и останатите позитивно - правни прописи во Република Македонија, доколку со одредбите на оваа уредба поинаку не е уредено.

Член 27

Промена на дестинации

Корисниците на финансиската поддршка можат да извршат промена на секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се доделува финансиската поддршка која е предмет на финансиска поддршка, по добиена согласност од давателот на финансиската поддршка, доколку:

- новата дестинација која е замена за дестинација опслужувана од „Меѓународен аеродром Скопје“, да не е опслужувана со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од истиот и од Св. Апостол Павле“ – Охрид и
- новата дестинација која е замена за дестинација опслужувана од аеродромот Св. Апостол Павле“ – Охрид, да не е опслужувана со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од истиот и од „Меѓународен аеродром Скопје“.

Член 28

Износ на финансиската поддршка

Еднократна финансиска поддршка во износ од 40.000 евра во денарска противвредност се доделува за секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се доделува финансиската поддршка од „Меѓународен аеродром Скопје“ и аеродром „Св. Апостол Павле“ – Охрид.

За секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се доделува финансиската поддршка од „Меѓународен аеродром Скопје“ ќе се додели финансиска поддршка во износ од 9 евра во денарска противвредност по патник во заминување во првата година од договорот за финансиска поддршка, 8 евра во денарска противвредност по патник во заминување во втората година од договорот за финансиска поддршка и 7 евра во денарска противвредност по патник во заминување во третата година од договорот за финансиска поддршка.

За секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се доделува финансиската поддршка од аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид ќе се додели финансиска поддршка во износ од 13 евра во денарска противвредност по патник во заминување во првата година од договорот за финансиска поддршка, 12 евра во денарска противвредност по патник во заминување во втората година од договорот за финансиска поддршка и 11 евра во денарска противвредност по патник во заминување во третата година од договорот за финансиска поддршка.

Еднократната финансиска поддршка од ставот 1 на овој член нема да биде исплатена за нова дестинација која била замена за нова дестинација согласно член 27 од ова уредба за која веќе е исплатена еднократна финансиска поддршка.

Член 29**Начин на исплата**

Финансиските средства од член 28 став 1 од оваа уредба се исплаќаат во рок од 30 дена од доставеното барање до Министерството за транспорт и врски од корисникот на финансиската поддршка.

Финансиските средства од член 28 ставовите 2 и 3 од оваа уредба се исплаќаат месечно, во рок од 30 дена од доставеното барање до Министерството за транспорт и врски од корисникот на финансиската поддршка.

Барањето за исплата од став 2 на овој член, содржи детални податоци за патниците во заминување по одделна дестинација, кои може да бидат предмет на проверка од страна на давателот на финансиската поддршка.

Член 30**Завршни одредби**

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за начинот и поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација

која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка („Службен весник на Република Македонија“ бр.176/14).

Член 31

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5190/2
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1847.

Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.5.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВИДОВИШТЕ-ПРИПЕЧАНИ“, ОПШТИНА ЗРНОВЦИ И ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ МЕХАНИЗАЦИЈА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С.ЗРНОВЦИ, ЗРНОВЦИ

1. На Друштвото за производство, промет и услуги Механизација ДОО увоз-извоз с.Зрновци, Зрновци му се проширува концесијата за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Видовиште-Припечани“, општина Зрновци и општина Чешиново-Облешево, со површина на простор за проширување на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7614980	4634500
T-2	7614920	4634400
T-3	7614920	4633315
T-4	7615675	4633359
T-5	7615700	4633600
T-6	7615481	4633582
T-7	7615475	4633490
T-8	7615237	4633477
T-9	7615206	4633559
T-10	7615100	4633550
T-11	7615300	4634500

2. Површината на просторот на проширувањето на

концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,418131 \text{ км}^2$.

3. Времетраењето за проширувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 4.12.2032 година.

4. Висината на надоместокот за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се определува со анекс на Договорот за концесија за експлоатација на минералната суровина-варовник на локалитетот „Видовиште-Припечани“, општина Зрновци и општина Чешиново-Облешево бр.24-5677/1 од 13.11.2014 година и Анекс на Договорот бр.24-6105/1 од 4.12.2017 година (во понатамошниот текст: Анекс на Договорот) во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Анекс на Договорот.

6. Како почеток на важење на проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишувањето на Анекс на Договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Анексот на Договорот ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44 – 231/1
15 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1848.

Врз основа на член 18, став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на Општина Куманово се дава на трајно користење без надомест дел од недвижна ствар која се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бр. 1 во Куманово, на КП бр. 14818/1, КО Куманово, запишана во Имотен лист бр. 1, сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 299 м², од вкупно 1075 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4322/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1849.

Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ „ТРАНСПОРТ“ АД - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат на Македонски железници „Транспорт“ АД - Скопје, без надомест 200.000 литри Еуродизел БС гориво.

Нафтениите деривати од став 1 на овој член, се отстапуваат на Македонски железници „Транспорт“ АД - Скопје за извршување на работите од нивната дејност - превоз на патници и стока со железницата.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на нафтениите деривати, паѓаат на товар на Македонски железници „Транспорт“ АД - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4415/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1850.

Врз основа на член 58 став 2 и член 68 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.5.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ГЕВГЕЛИЈА И ОПШТАТА БОЛНИЦА ГЕВГЕЛИЈА ВО ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука јавните здравствени установи Здравствен дом Гевгелија со седиште во Гевгелија на ул. „Слободан Митров Данко“ бр.38 и Општа болница Гевгелија со седиште во Гевгелија на ул. „Слободан Митров Данко“ бр.38, се спојуваат во Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност Гевгелија со седиште во Гевгелија, ул. „Слободан Митров Данко“ бр.38, согласно Законот за здравствената заштита и Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствена дејност во здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/13 и 125/14).

Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Гевгелија е правен следбеник на јавните здравствени установи Здравствен дом Гевгелија и Општа болница Гевгелија.

Член 2

Дејноста на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Гевгелија е:

- вршење на болничка здравствена дејност која опфаќа дијагностика, лекување, здравствена нега и акушерска нега, медицинска рехабилитација и палијативна нега, која заради здравствената состојба на пациентот или видот на интервенцијата не е можно да се врши во амбулантската здравствена дејност на секундарно ниво или со третман во центарот, домот за нега, односно домот на пациентот,
- вршење на специјалистичко консултативна здравствена дејност на секундарно ниво за оние видови здравствена дејност за кои се врши болничка здравствена дејност,
- итна медицинска помош и домашно лекување, итна стоматолошка помош, превентивна здравствена заштита за предучилишни и училишни деца, поливалентна патронажа, стоматолошка заштита на деца до 14 годишна возраст и здравствена статистика,
- примарна здравствена заштита во рурални средини и примарна здравствена заштита за потребите на осудените и притворените лица сместени во казнено - поправните и воспитно - поправните установи чии седишта се наоѓаат на подрачјето на здравствениот дом.

Член 3

За вршител на должноста директор на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Гевгелија се именува Митко Крчев.

Член 4

Уписот на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Гевгелија во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 5

Со уписот во Централниот регистар на Република Македонија, Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Гевгелија, ги презема вработените, просторот, средствата и опремата, како и документацијата и архивата од јавните здравствени установи од членот 1 став 1 од оваа одлука.

Член 6

Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Гевгелија продолжува да ги води постапките пред надлежните судови, другите органи и постапките за јавни набавки и другите постапки започнати до денот на влегувањето во сила на оваа одлука од јавните здравствени установи од членот 1 став 1 од оваа одлука.

Член 7

Изборот на членовите на Управниот одбор на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Гевгелија ќе се изврши во рок од 10 дена од денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Управниот одбор на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Гевгелија ќе донесе одлука за распишување на јавен конкурс за именување на директор на установата во рок од 30 дена од денот на изборот на неговите членови.

Член 8

Побарувањата и долговите и другите права и обврски направени до денот на влегувањето во сила на оваа одлука од јавните здравствени установи од членот 1 став 1 од оваа одлука продолжува да ги побарува и да ги намирува Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Гевгелија.

Член 9

Статутот на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Гевгелија ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на изборот на членовите на Управниот одбор.

До донесувањето на статутот и општите акти на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Гевгелија, ќе се применуваат статутите и општите акти на јавните здравствени установи од членот 1 став 1 од оваа одлука.

Член 10

Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Гевгелија средствата за работа ќе ги обезбедува од Фондот за здравственото осигурување на Македонија согласно Законот за здравственото осигурување, како и од сопствени приходи.

Член 11

Со денот на уписот на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Гевгелија во Централниот регистар на Република Македонија, престануваат јавните здравствени установи од членот 1 став 1 од оваа одлука.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5194/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1851.

Врз основа на член 27 став 6 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.5.2018 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат средства наменети за покривање на дел од трошоците за бесплатен градски превоз на редовните студенти на академската година 2017/2018 година од државните универзитети и дел од трошоците на бесплатен градски превоз на редовните студенти за академската година 2018/2019 од државните универзитети.

Член 2

Средствата за намената од член 1 од оваа одлука, се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија за 2018 година во Раздел 16001 – Министерство за образование и наука, Програма 4 – Високо образование, Потпрограма 40 – Високообразование, категорија 46 субвенции и трансфер, ставка 464 разни трансфери, во износ од 120.000.000,00 денари (сто и дваесет милиони денари).

Член 3

Се задолжува Министерството за образование и наука да ја реализира оваа одлука со исплата на средствата од член 2 од оваа одлука, на сметка на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје.

Член 4

Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје до 31.1.2019 година, до Владата на Република Македонија и до Министерството за образование и наука да достави извештај за реализација на средствата од член 2 од оваа одлука, за намената за која се одобрени.

Член 5

Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје неискористените средства од член 2 од оваа одлука, должно е да ги врати во Буџетот на Република Македонија.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5338/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1852.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), а во врска со член 209, став 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.5.2018 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
ВО ТЕТОВО ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово му се доделуваат вкупно 15.000.000 денари од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се обезбедени од буџетот на Министерството за образование и наука, сметка 637 - буџетски расход, Програма 4 - Високо образование, Потпрограма 47, ставка 464.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5363/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1853.

Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.5.2018 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ
НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2018 ГОДИНА
НА ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ
ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје му се доделуваат вкупно 3.000.000 денари од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.

Член 2

Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за реализирање на студиските програми за 2018 година, а не можат да се обезбедат во буџетот на Православниот Богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5365/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1854.

Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.5.2018 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ
НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2018 ГОДИНА
НА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИСЛАМСКИ НАУКИ –
СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Факултетот за Исламски науки - Скопје му се доделуваат вкупно 2.000.000 денари од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.

Член 2

Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за реализирање на студиските програми за 2018 година, а не можат да се обезбедат во буџетот на Факултетот за Исламски науки - Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5365/2
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1855.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 мај 2018 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ
ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА - СКОПЈЕ**

1. Со ова решение престанува да важи Решението за разрешување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје број 24-4965/1 од 2.5.2018 година, во делот од точка 1 алинеја 1, објавено во („Службен весник на Република Македонија бр.87/2018“).

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 2 мај 2018 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 4965/2
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1856.

Врз основа на член 10 и член 17 став 1 алинеја 6 од Законот за основање на Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2003, 161/2009, 171/2010, 41/2014 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8 мај 2018 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Драган Дамјановски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија, се именува Златко Колев.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 5412/1
8 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Ангусhev,

1857.

Врз основа на член 38-а став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.5.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА
ПОТТИКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ВОЗДУШНИОТ
СООБРАЌАЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ПРЕВОЗНИЦИ ЗА
ПЕРИОДОТ ОД 2018-2021 ГОДИНА**

1. Со оваа програма се определуваат средствата потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници заради побрз развој на цивилното воздухопловство и формирање на поконкурентни и подостапни цени во воздушните сообраќај за периодот од 1 Октомври 2018 година до 1 Октомври 2021 година.

2. Финансиската поддршка од точка 1 на оваа програма се доделува согласно намените утврдени во член 38-а став (1) од Законот за воздухопловство.

3. Определувањето на финансиската поддршка од точка 1 на оваа програма се врши на начин и според критериуми утврдени согласно прописот од член 38-а став (5) од Законот за воздухопловство.

4. Средствата од точка 1 на оваа програма за 2018 година се обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 130.01 – Министерство за транспорт и врски, потпрограма 20 – Сообраќај и комуникации, ставка 464 – разни трансфери во износ од четириесет и девет милиони и седумстотини и деведесет илјади (49.790.000,00) денари.

5. Проектираните средства од точка 1 на оваа програма за 2019 година во износ од сто и четири милиони и двеста и десет илјади (104.210.000,00) денари ќе се обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 2019 година.

Проектираните средства од точка 1 на оваа програма за 2020 година во износ од сто и четири милиони и двеста и десет илјади (104.210.000,00) денари ќе се обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 2020 година.

Проектираните средства од точка 1 на оваа програма за 2021 година во износ од педесет и четири милиони и двеста и десет илјади (54.210.000,00) денари ќе се обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 2021 година.

6. За спроведувањето на оваа програма ќе се грижи Министерството за транспорт и врски.

7. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 Октомври 2018 година.

Бр. 44-5190/1 Претседател на Владата
22 мај 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1858.

Врз основа на член 48 од Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 67/92, 20/03, 46/04, 19/07, 84/08, 51/11, 135/11, 154/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА НАЧИНОТ НА ФОТОГРАФИРАЊЕ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/93, 54/93, 73/04, 40/07, 161/07, 73/10, 40/14, 119/15 и 126/17), во член 2 во ставот 4 последната реченица се менува и гласи:

„Страницата со податоци со останатите страници од патната исправа е поврзана со заштитна пластична лента изработена од флексибилен материјал што е во форма на мрежа во која конците се густо исплетени. Заштитната пластична лента содржи ознака „МКД“, која е релјефно внесена со втиснување и истата е видлива со обично и косо светло“.

Член 2

Прилозите број 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози број 1 и 2, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.


Член 3


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1- 42828/1
23 мај 2018 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог бр. 1





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / REPUBLIC OF MACEDONIA / REPUBLIQUE DE MACEDOINE

Пасош
Passport / Passeport

Вид / Type / Type Код / Code / Code Бр. на пасош / Passport No. / Passeport no

1. Презиме / Surname / Nom

2. Име / Name / Prénoms

3. Државјанство / Nationality / Nationalité

4. Датум на раѓање / Date of birth / Date de naissance

5. МБ / Personal No. / N° d'immatriculation

6. Пол / Sex / Sexe

7. Место на раѓање / Place of birth / Lieu de naissance

8. Датум на издавање / Date of issue / Date de délivrance


9. Издаден од / Authority / Autorité


10. Важи до / Date of expiry / Valable jusqu'au

11. Своерачен потпис / Holder's signature / Signature du titulaire


L

sh cod
er ure
ne re
pla na
валог
в кон
ontain
rt, pla
or ex
the n
docut
contie
bur ur
er, ne
trop
nt de
ans dt





Прилог бр. 2





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/REPUBLIKA E MAQEDONISË/REPUBLIC OF MACEDONIA/REPUBLIQUE DE MACEDOINE

Пасош / Pasaportë
Passport / Passeport

Вид / Lloji / Type / Type Код / Kodi / Code / Code Бр. на пасош / Numri i pasaportës / Passport No. /
Passeport no

1. Презиме / Mbiemri / Surname / Nom

2. Име / Emri / Name / Prénoms

3. Државјанство / Shtetësia / Nationality / Nationalité

4. Датум на раѓање / Data e lindjes / Date of birth /
Date de naissance

5. МБ / NA / Personal No. / N° d'immatriculation


6. Пол / Gënjë / Sex / Sexe 7. Место на раѓање / Vendi i lindjes / Place of birth / Lieu de naissance


8. Датум на издавање / Data e lëshimit / Date of issue /
Date de délivrance 9. Издаден од / Lëshuar nga / Authority / Autorité

10. Важи до / Vlen deri më / Date of expiry /
Valable jusqu'au 11. Своерачен потпис / Nënshkrimi personal /
Holder's signature / Signature du titulaire

L

и чие
зигур
ите и
од е
ната
ој До
mben
rtës J
ime d
s së z
umen
ains s
do not
Pleat
mal c
ant as
ontien
une b
e perf
attenic
e prot
uloir





МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**1859.**

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

1. Стапката на трошоците на живот за месец април 2018 година, во однос на месец март 2018 година, е пови-сока за 0,3%.

2. Правото на пораст на платите за месец април 2018 година, во однос на месец март 2018 година, за работо-давачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, изнесува 0,15%.

Министер

за труд и социјална политика,

Мила Царовска, с.р.*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018099